

Известување за концентрација со која Салус, Љубљана, д.д., Словенија ќе стекне единствена контрола над МЕДИТРЕЈД, Друштво за надворешна и внатрешна трговија д.о.о. од Словенија

(предмет бр. 08-26 од 2023 година)

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр.145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), на ден 26.01.2023 година, до Комисијата за заштита на конкуренцијата е доставено известување за концентрација кое се однесува на стекнување на единствена контрола од страна на Салус, Љубљана, д.д. со регистрирано седиште на Литостројска цеста 46А, 1000 Љубљана, Словенија над МЕДИТРЕЈД, Друштво за надворешна и внатрешна трговија д.о.о. со регистрирано седиште на Брнчичева улица 17Б, 1231 Љубљана - Чрнуче, Словенија, преку купопродажба на 100% од акциите во МЕДИТРЕЈД, Друштво за надворешна и внатрешна трговија д.о.о. Словенија.

- **Салус, Љубљана, д.д.** е друштво со седиште во Љубљана и матично друштво на Групацијата Салус. Групацијата Салус го генерира најголемиот дел од своите приходи преку своите претпријатија-ќерки САЛУС Трговија на големо, д.о.о. и Санолејбор д.д. чија главна дејност е трговија на големо (САЛУС Трговија на големо и Санолејбор) и трговија на мало (Санолејбор) со лекови, фармацевтски производи, медицински помагала, медицинска опрема и материјали. Друштвата во рамки на Групацијата Салус нудат и услуги за складирање, регулаторни, фармаковигилантни услуги, фармацевтски маркетинг и промоција, фармакоекономија. Салус (како матично друштво на Групацијата Салус) е активно главно на полето на инвестиции и управување со недвижен имот.

Во Северна Македонија, Салус, Љубљана д.д. ги врши своите деловни активности преку своето претпријатие-ќерка **Царсо Интернационал, доел Илинден** со регистрирано седиште на улица 34 бр.5, Илинден. Неговите активности се застапување и маркетинг на трговски марки на водечки производители на фармацевтски производи.

-**МЕДИТРЕЈД, Друштво за надворешна и внатрешна трговија д.о.о.** е друштво со ограничена одговорност со седиште во Љубљана. Друштвото е активно во трговија на големо со медицинска опрема. Главни клиенти на друштвото се здравствените установи, со кои друштвото има за цел, меѓу другото, да придонесе за високо ниво на здравствена заштита на населението.

МЕДИТРЕЈД, Друштво за надворешна и внатрешна трговија д.о.о. нема никакви средства и не остварил никаков промет во Северна Македонија во 2021 година.

Врз основа на прелиминарното испитување Комисијата утврди дека предметната концентрација може да потпадне под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата. Сепак конечната одлука по ова прашање е резервирана.

Комисијата ги повикува заинтересираните трети страни да достават забелешки и мислења за оваа концентрација до Комисијата. Забелешките и мислењата на заинтересираните трети страни можат да се испратат на адреса: ул. „Св. Кирил и Методиј“ бр.54, Скопје или по e-mail: kzk@kzk.gov.mk и истите треба да пристигнат до Комисијата во рок од 10 дена од денот на објавување на ова известување.

30.01.2023 година

Скопје